



БЕЛГРАД – НОВИ САД

3 дена/ 2 ноќи / автобус



1 ден 05.03.2021 (петок) Штип / Скопје - Белград

Поаѓање во 04.00 часот од Штип, паркингот пред Новата Пошта, во 05.00 часот од Скопје, паркингот пред хотел Вип. Дневно возење со попатни паузи за одмор и царински формалности. Пристигнување во Белград во предпладневните часови. Разглед на Белград со локален водич: плоштадот Теразије, Славија, храмот Св. Сава, булеварот и плоштадот на Револуцијата, ново изградениот споменик Стефан Немања основач на српската средновековна држава, кој се наоѓа пред Железничката станица во Белград. Посета на тврдината Калемегдан каде ќе се посетат Римскиот бунар, Војниот музеј, Споменикот на победникот и панорама од каде се гледа вливот на реката Сава во реката Дунав, и. Слободно време за прошетка низ познатите улици Кнез Михајлова и Теразије. Сместување во хотел. **Можност за факултативна вечера на Скадарлија. Ноќевање.**

2 ден 06.03.2021 (сабота) Белград –Нови Сад - Белград

Појадок. Факултативен излет до Нови Сад. Можност за разглед на градот : театарот “Српско народно позориште”, плоштадот на “Слобода” на кој се наоѓа катедралната црква “Имена Маријанино” (една од првите изградени во неоготски стил помеѓу 1893 и 1895 година), улицата “Змај Јовина” - најпознатата улица во Нови Сад со многубројни бутици и ресторани, најзначајното архитектонско дело во Нови Сад - “Владичански двор” изграден од првиот Епископ Висарион Павловиќ, Соборната црква Свети Великомаченик Георгије, Дунавскиот парк, мостот на Дунав, како и посета на познатата Петроварадинска тврдина. Слободно време за индивидуални прошетки. Поаѓање за Белград. Враќање во хотел. **Ноќевање.**

3 ден 07.03.2021 (недела) Белград - Скопје / Штип

Појадок. По појадокот напуштање на хотелот. Посета на ново отворениот најголем шопинг центар во регионот Галерија Белград кој се наоѓа во областа Белград на вода и можност за прошетка и разглед на целокупниот комплекс. Попатна пауза и посета на Икеа. Поаѓање кон Македонија. Пристигнување во Скопје /Штип во доцните вечерни часови.

цена: 4.990,00 денари

Во цената на аранжманот е вклучено:

- Превоз со туристички автобус
- 2 ноќевања со појадок во хотел 3 * во Белград
- Разглед на Белград со локален водич
- Организација и реализација на програмата со лиценциран туристички придружник

Во цената на аранжманот не е вклучено:

- Туристичка такса – 200,00 денари (задолжителна доплата во агенција)
- Патничко осигурување-150 денари (задолжително)
- Факултативна вечера на Скадарлија- (минимум 25 лица за реализација, пријавување и уплата во агенција)
- Факултативна посета на Нови Сад – 750 денари
- Влезници за културно-историски споменици

- **Агенцијата организира превоз до место кое е најпогодно за застанување и паркирање на автобусот или минибусот во зависност од прописите и законите во државата.**

Општи напомени :

- ТА Ферјал Кашиков го задржува правото во случај на промена на цената на превозот, хотелот, недоволен број на пријавени патници и слично, да ја измени цената на аранжманот или пак да го откаже во целост аранжманот на 7 дена пред поаѓање.
- Организаторот го задржува правото на промена на редоследот на активностите во програмата
- За време на разгледите на градовите наведени во програмата не се предвидени посети на внатрешноста на јавните згради, институции или културни споменици, освен ако тоа не е посебно нагласено во програмата.
- Во случај на доцнење на автобусот поради временските услови, вонредни услови во сообраќајот, прекумерни задржувања на границите, расипување на истите или слично, организаторот на патувањето нема одговорност за евентуалните настанати задоцнувања.
- Патувањето се одвива според новите пропишани протоколи за работа со туристички групи. За ова патување не е потребно PCR тест.
- Задолжително носење на заштитни маски.
- Може да се патува со важачка биометриска лична карта или пасош. Патниот документ треба да важи минимум 3 месеци пред истек на неговата валидност од планираниот датум на враќање.

Рок на пријавување до 25.02.2021

За реализација на аранжманот се потребни минимум од 30 патници за автобус!

Важат општите услови за патување на Т.А. Ферјал Кашиков и СКТМ